

Македонија

Православните верници го прославија роденденот на Пресвета Богородица, роденденот на Божјата мајка. Преку Нејзиниот лик и доаѓањето нејзино, смртниот човечки род стана бесмртен.

Некои верници патот до светилиштето го минуваа пеш и во себе силно ги чувствуваа невидените позитивни вибрации од помислата дека ќе одат во посета на еден од најпознатите духовни храмови, познат и ширум светот.

ВО ПОСЕТА НА ЛЕСНОВО НА ДЕНОТ НА РАЃАЊЕТО НА БОЖЈАТА МАЈКА



Пишуваат: Томе ПОСТОЛОВ
Ванчо ХАЌИ - СТОЈАНОВ

Радоста на целиот свет со раѓањето на Пресвета Богородица е уште поголема зашто сите знаеја дека Таа ќе го роди Синот Божји и Спасителот на нашите души. Манастирот во Лесново, познат кај народот како Лесновски манастир, и годинава, на денот на раѓањето на Богомајката, ширум ги отвори своите двери за да го прими богољубивиот народ и достоино да го одбележи празникот кој кај народот е познат како Мала Богородица, што всушност е празник на манастирот.

Уште од раните утрински часови многу народ се упати кон манастирот. Некои верници патот до светилиштето го одеа пеш и во себе силно ги чувствуваа невидените позитивни вибрации од помислата дека ќе одат во посета на еден од најпознатите духовни храмови, познат и ширум светот.

На сите им се гледаше радост во очите од непрегледната убавина пред нив.

На прославата во манастирот имаше гости од сите краишта на Македонија, но по сè изгледа најбројни беа гостите од источниот дел на Македонија. Дојдоа самоницијативно, како поединци, но и во организирани групи.

Од организираниите групи од речиси сите градови од источниот дел на Македонија, со автобуси, минибуси и автомобили, сепак најбројни беа пензионерите.

Свештенството и монасите, кои долги години му служат на Бога и на народот, упатија молитвени пораки за добробит на сите, а верниците со свеќи в раце и во таинствена тишина им се приклучија на свештениците со надеж дека и нивните молитви ќе дојдат до Севишниот, за да имаат здравје, среќа и берикет.

Илјадниот народ, убавиот и пријатен празничен ден преку верата и љубовта кон Бога го споија во дружење и меѓусебно разбирање. Многу пријатни беа моментите кога во уште попријатна атмосфера ќе ги видите пензионерите, некогашни работници во рудниците, како





МОЛИТВЕНИ ПОРАКИ ЗА ДОБРОБИТ НА СИТЕ



низ смеа и радост се потсетуваат на годините поминати во рударските окна и јагленокопите и на нивните убаво поминати години.

Се служеше и манастирско лепче за здравје, а вредните домаќини успеале да направат јадење за сите оние кои сакаат да вкусат вистинска манастирска храна. Во манастирскиот двор под една

црница е изградена прекрасна чешма од која тече света вода. Велат, чешмата е стара 620 години. Се верува дека на оние кои ќе се напијат од оваа света вода и дома ќе однесат листови од црницата ќе им престанат бессоните ноќи, а оние кои не можат да забременет ќе дојдат до толку посакуваната блажена состојба.

Вообичаено, на вакви свечени денови

не изостануваат и македонските песни и ора. За тоа придонесоа и децата кои беа во Лесновскиот манастир, а кои претходно настапувале на меѓународниот фестивал кој се одржува во с. Истибања.

Со надеж дека и наредната година ќе дојдат да го прослават празникот Мала Богородица верниците се разотидоа во доцните попладневни часови.